

Излекуваат на 1-и
брой от текови месец.

ВАРДАР

Наредник-издавач *К. П. Мисирков*.

Наредник-издавач се
насочат во Одеса,
ул. Гогол' № 4



Од наредницица.

Нашиот месечник јест нешто ново, што ќе привлече внимание на свите, што се интересуваат со македонцкото прашање. Однапред можит за се речит, оти «Вардар» ќе бидит постретен от свите, што се интересуваат со македонцкото прашање, осем западно-европејците, како нешто, што можит да прinesит голема ичта на интересите на свите запинтересувани во македонцкото прашање балкански народи. Од «Вардар» ќе бидат недовољни: турците, грците, бугарите, србите и самите македонци. Турците ќе се бојт го да не предизменуваат тој некакво ново течение стред македонците, којо би могло да предизвикат нови брканици во Македонија. Грците ѕедвај ли ќе се порадуваат на какво и да јест движение стред македонците, којо би могло да покажат способност на борба за самосочувување на словенскиот елемент во некога класичната Македонија. Бугарите и србите не милувајат појавувањето на «Вардар» со неговата нова национална програма како нешто, што можит да прнесет смртни удар на пивните национални стремења во Македонија. Најпосле по големијот, ако не речиме пај големијот, дел на македонската интелигенција ќе јест против «Вардар» со неговата програма, зашто свите македонци, противници на македонскиот национален сепаратизам, сет убедени, оти со пари во Македонија човек можит да создадит од нашите македонци не само бугарка, србка, грка или македонка, ами и циганка народност и цигански интереси, а без пари не се прасит нишче: противниците на националниот сепаратизам чадат, оти

национализант сепаратисти, кио югје, чио не располагајет
нато со лица, ишто со сооскавалјето и поддржувалјето ишто
на једна од балканските или големите европејски држави,
је создадат в. Македонија само једна нова словенска изар-
тија, која сама ќе угледашт и без тоа големата раздробе-
ност на словенството во Македонија. Немајте заично да се
зборат, оти и простијот народ ќе бидат против «Вардар»
и неговите сотрудници, национализантите сепаратисти: цве-
тата, ишто је имајет сепаратистите, ќе много одвасечна и
тенкајќо се разбираат от простијот народ, па кој му имајет
видоједено свеснави проповеди и поповодувајма. Најпосле
противници на «Вардар» и македонците национализанти се-
паратисти сет и руските словенофили и мнозина словенско-
знаци: тие велат, оти и без нова македонска словенска
народност имајо много словенски народности: «секој раз-
зумен човек, вселет тие, би требало да се стреми кон си-
једнувањето на свето словенство, а не кон неговото раз-
дробување со создавањето нови словенски народности, зи
кои до сега нико историјата, ишто филологијата не сег забо-
рувале нишче». Ја колко непријатели имаат «Вардар» уште
од завајкањето на неговото настапување па бело видено.

Неговијет задаток, значи, ќе бидат: 1, тој да уре-
дит известни односи меѓу него, неговата програма, неговите
последувачи — македонците национализанти сепаратисти —
од једна страна, и неговите противници — свите балкански
народности, заинтересувани во македонското прашање — од
друга; 2, тој ќе треба со научни докази да се бори со
сите словенофили и словенознавци, кои, опирајќи се на
историјата и филологијата, одржат суштествувањето на
одлична словенска — македонска — народност; со други збо-
рази, на «Вардар» му се наѓат, тој да прегледат свите
научни, историјско-лингвистички изразија за народноста
на македонците и да ѝ подложи на строга научна кри-
тика, опирајќи се на нови лингвистички материјали и

чесрка. Надоле трето и најглавно, «Вардар» не само треба да имаат итуција основа на македонците национален гендерализам, но тој треба да покажи нагледно да јест и имајути таа самобитен, да тој не има ни српски, ни бугарски и да јест способен за литературио развијавање. Редом со достигајќето на тој задаток, «Вардар» ќе дади на своите читачи цел ред интересни за секој македонец научни и белеграстачки материјали и со тоа ќе клади основа на македонската самостојна наука и литература.

«Вардар» ќе се помажи со нови научни материјали да представуваат интерес не само за македонците или за интересуваните от политичко гледиште со македонското прашање туѓинци, ами исто така и за тие от последните, за кои и нашата татковина представуваат чисто научен интерес. Со статиите на руски јазик «Вардар» ќе се помажи да запозијат по широките руски кръгови со Македонија и македонското прашање.

Ево ѝ задатоците, што си ѝ имат кладено «Вардар»; тие се од двојен карактер: политичен и научно-литературен.

Задатоците на «Вардар» се до толку големи, мачнотините, со коиш имат тој да се стретит, се от толку сериозен карактер; пријателите, на коиш тој имат да бројит, се до толку малу, што ушче од заваток се чинит, оти гласо на «Вардар» ќе бидит глас на викач во пустинја. Постред таа глајбока жалост, што задавуваат градите, кога помислуваат за мачнотините, со коиш имат да се стретит «Вардар», само једно нас не утешават, а то јест — Господ Бог и правдата негова, што јест на наша страна: со неја и Той јест вој на нас и со нас, а со Господ напред «Вардар» ќе излези победител от свите мачнотини, какви и до се тие.

Отъ редакціи.

Нашъ журналъ представляетъ собою нечто новое, существующее обратить на себя вниманіе всѣхъ, интересующихся македонскимъ вопросомъ. Можно заранѣе предсказать, что «Вардар» будетъ встрѣченъ всѣми интересующимися македонскимъ вопросомъ, кроме западно-европейцевъ, какъ явленіе, могущее принести большой вредъ интересамъ всѣхъ, заинтересованныхъ македонскимъ вопросомъ, народовъ. «Вардаромъ» будутъ недовольны: турки, греки, болгаре, сербы и сами македонцы. Турки могутъ опасаться того, чтобы онъ не предзнаменовалъ собою появление какого либо нового течения среди македонцевъ, которое могло бы вызвать новые неурядицы въ Македонії. Греки едва ли порадуются какому бы то ни было движению среди македонцевъ, которое могло бы обнаружить способность славянскаго элемента къ борьбѣ за самосохраненіе въ никогда классической Македонії. Болгары и сербы не порадуются появлению «Вардара» съ его новой национальной программой, въ виду того, что онъ можетъ нанести смертельный ударъ ихъ национальнымъ стремленіямъ въ Македонії. Наконецъ, большая часть, чтобы не сказать почти вся македонская интелегенція будетъ враждебно настроена по отношенію къ «Вардару» и его программѣ, между прочимъ и потому, что всѣ македонцы, противники македонского национального сепаратизма, убеждены въ томъ, что деньгами можно создать въ Македонії изъ македонцевъ-славянъ не только болгарскую, сербскую, греческую или македонскую, но даже и цыганскую народность и цыганские интересы, безъ денегъ же не возникаютъ и не существуютъ иные национальные или религіозные интересы въ Македонії; противники национального сепаратизма думаютъ, что национальные сепаратисты, какъ люди, не расположены

ющіе ни денежными средствами, ни сочувствіемъ и поддержкою ни одного изъ балканскихъ или европейскихъ государствъ, создадутъ въ Македоніи только одну новую национально-политическую партію, которая собою только увеличитъ существующую и безъ того большую раздробленность славянства въ Македонії. Нечего говорить о томъ, что и простой народъ будетъ враждебно настроенъ по отношенію къ «Вардару» и его сотрудникамъ, национальныхъ сепаратистовъ: цѣль, преслѣдуемая сепаратистами, вслѣдствіе своей отвлеченностіи, съ трудомъ понятна простому народу, которому вадѣли всякия проповѣди и нововведенія. Наконецъ, противниками «Вардар» и македонскихъ национальныхъ сепаратистовъ являются и русскіе славянофлы и многіе славяновѣды; они утверждаютъ, что и безъ новой македонской націи существуетъ достаточное количество славянскихъ народностей: «каждому разумному славинину, говорить они, съдовало бы стремиться къ объединенію, а не къ расцѣпленію славянства выдѣлениемъ новыхъ славянскихъ народностей, о которыхъ ни исторія ни филология ничего не упоминаютъ». — Вотъ со сколькими недоброжелателями приходится встрѣтиться «Вардару» еще въ начальѣ его существованія.

Задачей «Вардар» поэтому будетъ: во первыхъ, установить извѣстныи отношенія между нимъ, его программой, его приверженцами и послѣдователями его программы — македонскими национальными сепаратистами — съ одной стороны, и своими противниками — балканскими народностями, заинтересованными въ македонскомъ вопросѣ — съ другой; во вторыхъ, «Вардар» научными доводами имѣть бороться со всѣми тѣми славянофилами и славяновѣдачами, которые, опираясь на исторію и филологію, не признаютъ существованіе отдельной славинской — македонской народности; другими словами «Вардар» обязанъ пересмотрѣть всѣ научные, историко-лингвистические вопросы о народности македонцевъ и подвергнуть ихъ строгой научной критикѣ, опираясь на новые лингвистические материалы и теоріи. Наконецъ, въ третьихъ и самое главное, «Вардар» не можетъ не подложить научное основаніе македонскому ачишельночу сепаратизму, но онъ долженъ показать наглядно, что нашъ языкъ — языкъ самобытный, что онъ

не нарѣчіе сербскаго или болгарскаго языка и что онъ способенъ къ литературному развитию. Вмѣстѣ съ достижениемъ этой задачи, онъ дастъ своимъ читателямъ цѣлый рядъ интересныхъ для каждого македонца научныхъ и беллетристическихъ материаловъ и этия положить основаніе самостоятельной македонской наукѣ и литературѣ. «Вардар» постарается новыми научными материалами представлять интересъ не только для македонцевъ или лицъ, заинтересованныхъ македонскимъ вопросомъ съ политической точки зрѣнія, но точно также и для ученыхъ, для которыхъ наша родина представляетъ чисто научный интересъ.

Вотъ главный цѣлъ, въ достижению которыхъ «Вардар» будетъ стремиться; онъ имѣютъ двоякій характеръ: политический и научно-литературный.

Цѣлъ «Вардара»—до того обширны; трудности, съ которыми ему придется встрѣтиться—столь серьезны; сочувствующіе, на которыхъ онъ расчитываетъ и можетъ расчитывать—столь не многочислены,—что еще съ первыхъ шаговъ кажется, что голосъ «Вардара» останется голосомъ вопіющаго въ пустынѣ. Посреди глубокой печали, охватывающей и подавляющей при мысли о трудностяхъ, съ которыми «Вардару» приходится встрѣтиться, является одно утѣшеніе, а это—Господь Богъ и его высшая справедливость, которая всецѣло на нашей сторонѣ; съ нею и Онъ съ нами, а съ именемъ Господнимъ «Вардаръ» выйдетъ побѣдителемъ изъ всѣхъ затрудненій, какого бы они ни были характера.

Ла тник.

Песна от Л. Прерадовиќ.

Боже мили, каде зајдов!
Нок ме стигна во туѓина,
Не знам што, не знам трага,
Свегде на гол камен газат
Тешки нози по пустинја!

Ушче ноќај не си најдов!
Север сеч' от снежни брда,
А туѓинец, сиромавот
По голем му мрак во мракот,
По тверда му земја тврда.

Наоколо магла паѓат,
Покрита јет месечина,
Не се видат звездни траги,
Мајко мила, мајко драга,
Ти да видиш своја сина!

Да го видиш него сега
Обиколен свијот с беда,
Ти ќе горко заплакаше,
Рака ќе ти с' затресеше,
Од жалост го грлеќ него!

Зашто тебе не те слушав,
Кога си ми мен зборила:
Не од', синко, од мајка ти,
Меко легло што стеле ти
Тебе постред своји крила!

Не од', синко, мила душо,
Них — от кровот татковнијот,
Туѓа земја имат своји,
Не познайш јади твоји,
Туѓа љубов љубит својот!

Зборејќи со себе така,
Кон колиба једна стигне,
Нечекано што је згледа
Уморејнот патник сега,
И почука на вратине.

Отварајќи све полека,
Питајќи се, кој ќе да сум?
Глава зафаќат једна стара.
„Да! во име Божја дара,
Бабо, мене да пренојкам!

Не знам кај сум, каде зајдов,
Нок ме стигна во туѓина,
Не знам што, не знам трага,
Свегде на гол камен газат
Тешки нози по пустинја!

А друг ноќај кај се најдов!
Север сеч', от снежни брда,
А туѓинец, сиромавот
По голем му мрак во мракот
По тверда му земја тврда.

Наоколо магла паѓат,
Покрита јет месечина,
Не се видат звездни траги,
Мајко мила, мајко драга
Ти да видиш своја сина!

„К'е те примев Јас со радост,
Ами видиш, оти спијат
Тува сина три и ќеркји,
Што мајчинно сето срце,
Сета кука исполнуват!**

„Не далеко јет до денот,
Петле је будит самовили;
Дор загрејшт денот Божји
Мало оѓен бар положи,
Да одирзим студни жили!*

„Молот оѓен ми јет скриен,
Ненам дрва гото'о нишчо,
И то мало, што јет натре,
Децава к' им требит утре,
Каа се зберат крај огнишче!**

„За туѓинец нишчо немаш,
Туѓа мајко, коа те молит:
Туѓо дете твојо не јет!**
Тогај две му грозни солзи
Низ лицето долу капат.

„Кај се рац' от твојта мајка,
Се' да зберат солзи синої
Кај колено да с' одморит,
Тежок товар да с' соборит;
Кај јет твојта татковнина?**

Како да сеят гречеј јутъ
Со тој збор му срце сгегли !
Свијот здравен патник стоји,
Леден пот му чело потит,
Не дават му он да мисли!

'Ми со очи подигнати
Се обрна тој на тамо,
Кај од мила татковнина
Свеко утро солнице сине,
Тамо мисла брзат, тамо !

За тебе пак душа дишет,
За тебе се срце бист,
Татковнино, маќк от стрејка,
Тебе ти се синот враќа
И од радост солзи лијет !

Земи го пак твојото дете,
На век твојо тој ќе бидит,
К'е те љубит само тебе,
В твојо поле клај му гробо,
С твојо цвете гроб му кити !'

Превод от српско-хрватски
К. Јанчиќ.

Изникнувајќето и разбор на бугарската и српска теорија за народноста на македонците.

Тие, што сеят по глубоко запознати со македонското прашајќе, једнай ли се сомневајест, оти нај важна негови страна иет—то за народноста на македонците. Зато и тие, без да укажуваме на важноста на последното, ќе поинниме прво кон разгледувајќето на српчествујушчите теории за народноста на македонците и нивното изникнувајќе, а после ќе бидат направени некои и други забелешки за нивната научна беззначееност.

Најнапред ќе одбележиме, оти своеншч интерес доби прашајќето за народноста на македонците, кога се запијаје, чија твебит да бидит Македонија, и се претполагаше одговоро: на тој народ, што је населен; тогај се постави прашајќето: каков народ главно населен е Македонија, или от каде народност иет главното население на Македонија — македонците?

Однесувајќето на Македонија по С.-Стевашкијо договор кон Бугарија покажуваат, прашајќето за народноста на македонците да беше до тогај решено во корист на бугарите: науката и пјатниците от сите европејски страни, што приступале по Македонија, ѝ изважаје македонците — бугари. Зато и дипломатијата во С.-Стевашко је даде Македонија на Бугарија. Но во Берани расираше то, што беше

направено во С.-Стефанцијо: Македонија беше одделена од Бугарија и припата на Турција. Исто така и Источна Румелија беше одделена од С.-Стефанција Бугарија во одделна автономна провинција, а некои делови на припата беа дадени на Србија. Се разбираат, оти за време от С.-Стефанцијо договор до Берлинскиот конгрес никакви преврати во науката за јужните словени не видоа; но зато и дипломатијата се раководила со нешто, кога је раздробила С.-Стефанција Бугарија на неколку делови и је оставила Македонија под Турција.

Ние, македонците знајме отишо ни прикажуваше нашите татковци и други, по стари од нас, роднини, оти грците владици, кога биле руските војски во 1878 година под Стамбул, собирале по сезата селџии печати на книжи, во кои се велело, оти на македонците им јест убаво под Турција, оти они не го сакајте Московот, и не сакајте да сет со Бугарија. Со таја маневра грците покажајќи на европејските дипломати, оти во Македонија они имајќи силно влијание и големи интереси, и оти мајчно се определуват меѓата меѓу грци и словенци интереси во Македонија, зашто тамо имат голем дел словени, што признавајќи патриархијата, и со то сет под грцко влијание, признавајќи се за грци. Против преимуштествието бугарски интереси во Македонија, осем грците, станајќи и србите, на кои уиче до Берлинскиот конгрес им беше посоветувано да покажат својото недовољство от С.-Стефанцијо договор. Србите, отишо загубије надеж да добијат Босна и Ерцеговина, по туѓи совети и со туѓа дипломатичка поддршка зајавија, оти и они имајќи, заедно со бугарите и грците, своји национални интереси во Македонија. Осем то во Македонија турскиот елемент беше многу силен, а руски војски во неја немаше. По свите тие причини и по некои други во Берлин Македонија беше одделена от С.-Стефанција Бугарија и оставена под Турција. Дипломатите, одделувајќи ја Македонија од Бугарија, барем на вид постапувајќи од името на правнината, а имено, со застапнија, гоја, за грците и српски интереси.

Пререндувајќето на македонското прашање во Берлин јест интересно меѓу друго и во следни односи: 1, тој по-

таква големата важност на прашањето за народността на македонците при решалайнето на македонското прашајќе: прашањето за народноста на македонците беше главниот мотив, при коишто решенијата на конгресо имајќи вид не на произвол, но на сочувувајќе „правилата“; 2, прашајнето за народноста на македонците наједнаш, нечекано се обрнало по прашајте от првостепена и свеопшти, не само научна, но и политичка важност; 3, грците и срциите протести против господствувајнето на бугарски интереси во Македонија имајат особен значај за то, што, бројејќи за грци или срби тие, што до тогај се бројеа од европејците за бугари, поставије на дневен ред важното прашајќе за народноста на македонскиот елемент во Македонија.

И така, до С.-Стефанџкиот договор господствуваше једна теорија за народноста на македонците, а та јест, да се сет македонците бугари. К'е је наречиме та теорија—бугарска. Ако грците тврдејќи, да биле и да се сет македонците по корен потомци на старите македонци од Александрово време, ами само си заборавиле јазикот и се оварвариле—ословениите, се приемат за одделно учени, то не имаме втора или грчка теорија. Грцката теорија немаше под себе никакво тврдо земјишче и од научен глед не заслужуваш никакво внимание. Та јест по нова од бугарската теорија и се појави, кога последната стала особено опасна за грците апетити на Македонија. Једновремено со грцката теорија виде свет и трка или срцината теорија, но која македонците биле и сет срби.

Откако се исклучи грцката теорија, како извечно фантастична, остануваат две сериозни теории за народноста на македонците, то се: бугарската и срцината. К'е ѝ разгледаме тие две теории по одблизу: прво, нивното изникнувајќе, а после нивното научен значај. К'е започатиме од бугарската, као по стара и по распространена теорија.

Како што рековме, до С.-Стефанџкиот договор во паката имаша место само бугарската теорија за народноста на македонците. Та се создаде овака. Во 1815 година се одделиле од Турција Србија. От словенските страни останаје под Турција на Балканскиот полуостров: Босна и

Ерцеговина, Бугарија, Тракија и Македонија. Босна и Ерцеговина само со тесна меѓа се соединуваат со северна Македонија, каде аријаутите од година на година све повеќе и повеќе се настапуваат на местото на словените, и со тоа све повеќе и повеќе је одделуваат Ерцеговина от северна Македонија. На таков начин, судбите на јужните словени, кои и до тогај не беа једнаки, во заватокот на XIX век се распадаат на две: северо-западните балкански словени, осем босно-ерцеговинците, се најдојат или под Австро-Маджарци или составуваат слободни државици; југо-источните пак и босно-ерцеговинците останаат под Турција. По ослободувањето на Србија се разбуди националното самосознавајќе и меѓу свите словени, што останаат уште под Турција, но при тоа, тие се разделијат на две групи: северо-западна или босно-ерцеговинска, која сака своите интереси со другите северо-западни — слободните и Австро-Маджарци — словени и југо-источна или македонско-бугарска. Пониче Босна и Ерцеговина беа обиколени от свите страни, осем од југо-исток, со слободни рисијански ротствени страни, а од Македонија и другите југо-источни словенски страни во Турција со аријаути, то не можеше да се развијат општо национално самосознавајќе меѓу босно-ерцеговинци од једна, и македонци и бугари од друга страна. Географското положјај на Босна и Ерцеговина од једна страна, и Македонија, Бугарија и Тракија од друга, и стечејкото на историјата условија во времето на пробудувањето на националното самосознавајќе меѓу јужните словени сест доста за објаснувајќе на развијањето на различно национално самосознавајќе меѓу јужните словени во Турција, па и ако се остават на страна други, не по малу важни, причини, како та, што историјата на Босна и Ерцеговина готово сосвем не се дочекват со историјата на Македонија и другите по источни словенски страни.

Друго беа односите меѓу Бугарија и Македонија. Тие две страни имајат једна многу долга меѓа, која преставуваат много удобни патишта за трговија и политичко сопствуваче. Двете страни не претставуваат от себе краишта на Турција, а беа стредини и за тоа во нив односите меѓу турци и рисијани беа исти, как во једната, така и во

другата страна. Така и во црковен однос беа съсвените во Бугарија во истину положаи со словените од Македонија. Турците беа господари на бугарите и македонците во политички и економски, грците така во духовен однос. Ако се прибавит и то, да опширните и удобни граници меѓу Бугарија и Македонија свекога содействувале на постепени односи меѓу тие две страни до турското завоување на Балканскиот полуостров, то лесно ќе можит да се разбираат, зашто по разбудените ѕуги од Бугарија и Македонија кадре во Турција и во тутубина работале по една иста програма и преследувале исти цели за препородување на народот во духовен однос, за одврдувањето на турскиот — политички и грчкиот — духовен јазем.

Во времето на националното разбудување на бугарите и македонците станаа уште три важни фактори, иначе споменувајќи на утврдувањето на бугарската теорија за народноста на македонците; то ет: 1, реформата на правопис и литературен јазик кај србите; 2, разработувањето на правилјето за татковината на старо-словенскиот јазик — јазикот на преводите на св. св. Кирил и Методиј, во време со развивањето на изучувањето на словенството; 3 патувања по Балканскиот полуостров до последната руско-турска војна отчаст со научни цели, отчаст за запознавање со возврдувањето на словенското, које се претписуваше на работите на панславистите, от коиј мозазина се беспокаже во Јевропа.

Реформата на Вук Караджик имаше голем значај не само за србите, но и за македонското правилје. Српскиот литературен јазик до Вук беше брканица от старо-словенски, српски и руски елементи. От српските особности во него господствуваат тие на источно-српските говори, иначе се доближуваат до македонските. Старо-словенските и источно-српските елементи на српскиот литературен јазик до Караджик беа много удобни да го направат него оштет за свите јужни словени, особено за србите и македонците. Но Вуковата реформа је расина таја возможность. Вук воведе фонетички правопис. Во основа на литературниот јазик се кладе не источно-српското наречие од дневна средна, источна или јужна Србија, или от така веданата Стара-Србија (Македонија зад Шар-планина до Ново-Пазарскиот санджак), ами јужното или піскавицко на-

речіс од Босна, Ерцеговина и денешни западна Србија. Со таја реформа правишно и нормално српско, достојно да бидит воведено во литературано употребување, се признаваје само особностите од јужно-српското (некавацкото) наречие. Источно-српското веќе содржаше отклонувања во страна на бугарскиот јазик, а западно-српското или иакавцкото — отклонувања во страна на хрватскиот јазик. Говорите на источна Србија веќе се признаваје за бугарски. Сите словенски страни во Турција, осем Стара-Србија, Босна и Ерцеговина, се признаваје за бугарски. Македонија за Вук Караджик беше страна бугарска. Тој беше собирал обрасци на устна народна литература од Македонија, коиштаваша и беше напечатала во неговиот «Додаток к С.-Петербургским рјачинцима свију језика», како бугарски. И така, Вуковата реформа кладе једна стена меѓу србите и македонците: по таја реформа излезе, оти последните во очите на србите и во своите очи се сет срби.

Реформата на Караджик има уште и друг значај. Во времето на таја реформа се беше разбудила помеѓу словените, особено западните и источните, голем интерес кон живата народност, народна литература, старата писменост и народната историја. Со таја цел се собираше народни песни, народни приказни и стари ракописи. Изучувањето на народната старина и собирајето стари ракописи ѝ доведе словенските учени до изучувањето на старо-словенскиот јазик и неговата историја. Тука се појави и прашањето за литературното работење на св. св. Кирил и Методиј и за преведените од нив книги: кога, каде и колку книжи се преведени од нив? За да се решит прашањето, каде и јест направен преводот на најстарите книги словенски, и на чии јазик се развиваала најстарата словенска литература, или прашањето за татковницата на старо-словенскиот јазик, беше потребно изучувањето на живите словенски јазици. Вуковата реформа и тука послужила на бугарската теорија за народноста на македонците. Фонетичкото правопис заједно со иакавашчината во основа на српскиот литературан јазик беше доста, за да се одбележи лесно, која јужно-словенска наречија и говори се српски и коиштаваша и говори се српски јужно-словенски наречија и говори се српски от средниот и источниот дел на Балкан.

цініо полуостров без кратки со ѹедно име — бугарцкі іазик. Само првите словенцкі учени, кій не ѝ знаіса тиє наречія и брою на словенці, што зборувае на них, го нарекоіе бугарцкію іаанк наречіе на српцкію. Така по Добровски излегуваша, оти старо-словенцкію іаанк іет српцко наречіе от Солунцио.

Но веќе Востоков, на основа на употребувајето на носовите гласни во старо-словенцките и средно-бугарцките рукописи и на нивната замена во српцкію и рускію іаанци и во писмените паметници от тије іаанци: **Ж** со **У** и **А** со **Ө** во првию и **Я** во вторијо, доиде до заклучок, оти **Ж** и **А** биле одделни носови гласни, што одговарале на појдките **Ә** и **Ө** и се произносувале као носови: **О** и **Ө**. Таја особеност не іет ни руска ни српска, значат и свите паметници со правилно или неправилно употребувајте на носовите гласни звукови сет само по стари и по поздни од ѹеден исти јужно-словенцкі іаанк, а то іет бугарцкію. Нејкет зборови, оти Вуковата реформа ѝ направи по убедителна соображејшата на Востоков. Но Востоков, татковината на старо-словенцкію іаанк іет Солунцио и солунцките словени излегоје, по него, бугари.

И така, редом со реформата на српцкію литературен іаанк, вашел призрак за изучувајето на јужно-словенцката іетиографија стана судбата на носовите гласни во рукописните паметници и во јужно-словенцките наречія, на која придаваше словенцките учени и уиче придавајет голем значај. За ѹедна од нај характерните особности на српцкію іаанк се бројт замената на **Ж** од нај старо време само со **У**. Сушествувајето на носовио глас **Ж** и свите други негови замени, осум со **У**, сет доста, за да бидат ѹедно наречие или ѹеден рукопис исклучени от српцкію іаанк и да бидат признаени за не-српцки. Но тоја мерила свите македонцки наречія и говори без не-српцки, значит, без признајени за бугарцки. Така погледнаје на работата и другите слависти по Востоков, као: Конитар, Миклошиќ, Шафарик и по ними готово свите слависти до сега *). Првите двајца не беа согласни со именувајето на

*) Проф. А. И. Соболевски и да сага Мирзаинцијев назив'ел го признајат за српцки, а не старо-словенцкі паметници, заради честото употребување во него, ѹеден со **Н**, замената со **У**.

Доброицки, да јест бугаријско јазик наречје от српскијо и да јест, значит, старо-словенскијо јазик—српски. Но тие не беа согласни и со живејшто на Востоков, да јест старо-словенскијо јазик—старо-бугаријан. На место тие две теорији за татковината на старо-словенскијо јазик, тие извадија трета, по која тој јест старо-папоњски или старо-словински. За да докажат својата мисла, тие изучаваје живите словенски јазици, и во инија бараје јелементите на старо-словенскијо. От свите нови јужно-словенски јазици за нај оддалечен от старо-словенскијо во фонетичен однос го најдоје српскијо јазик; по блески от последниот до старо-словенскијо јазик беа признајени бугарските наречја и словинскијо јазик, со таја азимка, што последниот јест по близок и во морфологичен однос. На таква основа се правеше заклучок, оти некога словинските и бугарските словенки составувале једен народ, но биле разделени со втрнувајштето на србо-хрватите помеѓу нив. Бугаријан и словинскијо јазик биле сама наречја, што произлезле от старо-словенскијот јазик. Св. св. Кирил и Методиј изправиле преводот на свештените книги во Плиска и зато јазикот на оните старите старо-словенски книги требаше да се броји за народниот старо-словенски. Плискајата теорија на Константар и Михајлов сага јест веќе оставена од учениките, но она за својот обосновувачки послужи кое важен мотив за изучуванието на живите јужно-словенски јазици и наречја. А това изучуванието приведе кон одбележуванието на големо родство меѓу бугарските и македонските наречја. Се окажа, оти и македонските и бугарските наречја не само се разликуваат слично от српскијо јазик, не само не го заменуваат **ж** со **у**, но изгубиле многу форми от склонештето и спрегуваштето и употребувајат граматичен член. По свите тие особености македонските и бугарските наречја образуваат једна јазична територија, једна општа група, различна не само от српскијо, но и от свите други словенски јазици. Таја група беше крстена — бугарски јазик. И така, во науката се создаде највеќе десет македонците по јазик и народност бугари.

Најголемето многобројни старо-словенски и средно-бугарски ракописи во Македонија уште повеќе поткрепи бугарската теорија за народноста на македонците. Многобројноста от стари ракописи се објаснуваше како доказателство

на долговременото господство на бугарско културно ваније во Македонија, којо би могло да ѝ побугарит македонците, ако тие и да не биле од идни народ со бугарците словени во време на преселувачкото својо на Балканскиот полуостров.

По тој пат составените заклучоци за современата јужно-словенска иетнографија беа пренесени и на историјската иетнографија. Така Шафарик и другите историци, зборувајќи за историјата на јужните словени, за бугарски словени ѝ бројат свите оние словенски племиња, от коиш се образува подоцкан бугарски народ. И така, историите ѝ соединуваат судбите на Македонија со судбите на Бугарија од старо време. Исто така и во културно-историјски однос готово иднашко се приплетуваат судбите на Бугарија и Македонија: Македонија је владеала бугарски царови, царовите и народот во Македонија се викале бугари, во Македонија господствуваала бугарска редакција на старо-словенскиот јазик и много друго.

На таков начин, развивајќето на словенознајството се сопроводуваше со развивајќето на сознавајќе нужда од дружно работејќе от свите словени за достигувајќе опшчо-словенски национално-политички цели. Тоа движејќе јест познато под името «панславизам». Панславизмот поддржуваше, повеќе морално, стремежите на поробените словени да го свалат политичниот и дуовен јаром. Успешната борба на разбуденото јужно словенство за народни и човечки праваши се приписуваше од западно-европејците на работејето на панславистите и обрка на себе гиедо на цела Европа. Мнозина европејци го искретосале Европејско Турција за да се запознаат со положајето на рисијите и со работејето на агентите на панславизам. Сите тие патници-изследувачи во идни глас рекоје, да сет македонците—бугари и со тоа, мнението, што господствуваше до тога во словенската наука, беше широко популаризувано по цела Европа.

Така се создаде бугарската теорија за народноста на македонците и владеја во науката и општественото мненије без конкуренција до С-Стеванскиот договор. Но течајќето на историјата му извади на неја два нови конкуренти во лицето на грцката и српската теорији, от коиш последната со своите сериозни возразувања је потклати од основа.

(Продолжение во следниот број).

Х. Мисирков.

Список села од јужна Мак'едонија
(Пазарцко, Солунцко, Гевг'елијско и Кукушко) *)

I. Селата одваде (од десно, на запад) од Вардар:

№	Името на селото	Житејств	Челник или земјата селца	Болзу кук'и	База
1	Даучево	турци	селца	15	солунска
2	Ковачево	»	»	15	»
3	Илдичкево	македонци	чифлик	30	»
4	Долната Мала	»	»	100	»
5	Стрдната Мала	»	»	25	»
6	Горно Куфалово	»	»	200	»
7	Ливадица	»	»	25	пазарска
8	Рамил	»	»	20	»
9	Боаец	»	»	103	»
10	Петрево	»	»	110	»
11	Бубаково	»	»	30	»
12	Оризбрци	»	селца	50	»
13	Влагаци	»	чифлик	15	»
14	Дабово	»	»	15	»
15	Боимица (оттаде од Вардар)	»	селца	300	тиквешка
16	Древено	»	чифлик	20	пазарска
17	Извор	»	»	10	»
18	Шлопаница	»	селца	60	»
19	Сёово	»	»	250	»
20	Гурѓник	»	»	150	»
21	Тушмолово	»	»	30	»
22	Туиба	»	»	60	»
23	Шикларе	турци	»	100	»
24	Кушмолово старо, ...	македонци	чифлик	?	»

*) Објаснител'на забелешка за тој список и за Солунското ранишче, со плаќањето, што го окружувајат, к'е бидат дадени во друг'от број на „Вардар..“

№	Името на селото	Живеят	Чифлик или земищата селца	Болку кук'я	База
25	Кушиново ново . . .	македонци	селска	20	пазарска
26	Бониково	>	чифлик	12	>
27	Тагрыйшево	турци	селска	10	>
28	Гръбивци	македонци	чифлик	40	>
29	Литовои	>	>	35	>
30	Гиракарци пазар.	>	селска	43	>
31	Либабово	>	чифлик	10	>
32	Гумендиже	>	селска	800+(200 избаждане)	>
33	Црина Река	>	>	115	>
34	Баровица	>	>	160	>
35	Ливада	власни?	>	1000	тихвешка
36	Крива	>	>	350	>
37	Петграде	македонци	чифлик	56	>
38	Рамна	>	>	15	>
39	Цигрево	македонци	>	10	пазарска
40	Радомир	>	селска	40	>
41	Дамян	>	>	15	>
42	Аларе	>	чифлик	23	>
43	Чаушлия	турци	> (земища)	10	>
44	Постол	македонци	чифлик	80	>
45	Киркалово	македонци	чифлик	20	>
	Пазар (Сандже-Вардар)				>
46	Нилурик	македонци	>	20	>
47	Крушаре	>	>	30	>
48	Бурнушор	>	селска	80	>

II. Слатиницата:

1	Ветки Пазар	македонци	чифлик	25	пазарска
2	Вадриниш	>	>	80	>
3	Баладжа	>	>	13	>
4	Гргал	иции	>	10	>
	Кріотица	македонци	> *	30	>

№	Името на село	Жител	Чифлик или селската селска	Броя куки	База
7	Кадиево Село	»	?	80	»
8	Свети Георги	»	»	30	»
9	Дозаново	мак и турци	»	15	»
10	Трифуличево	турци	?	20	»
11	Караандайно	макед.	чифлик	20	»
12	Гуличево	»	»	50	»
13	Градеште	»	»	10	»
14	Обр.	4 воденици	»	»	
15	Басаларе	турци	селска	30	»
16	Спиритово	»	»	120	»
17	Дамичаре	макед.	чифлик	3	»
18	?				
19	Бобиан	»	»	30	»
20	Мандадево	»	»	10	»
21	Маврениово	»	»	15	»
22	Новото Село	»	»	6	»
23	Попово Село	»	»	8	»
24	Тудурче	»	»	60	»

III. (Мегленската) Меглен:

1	Свети Никола	мегленци мак.латурч.	селска полозината	120	»
2	Калиница	»	селска	Юрест. + Юбленг.	»
3	Кулудеи	копак	»		»
4	Пранина	мегленци	чифлик	50	»
5	Липарийово	»	»	30	»
6	Чешнаге	»	»	40	»
7	Гълбото	»	»	50	»
8	Дбано	турци	селска	10	»
9	Васи	мегленци	чифлик	30	»
10	Мустаф-Агово	»	»	25	»
11	Връжут	мак и гуци	»	25 + 30	»
12	Презна	гуци	»	30	»
13	Паугор	мак и гуци	»	10 + 10	»

IV. Оттаде од Вардар.

№	Името на селото	Жител	Чифлик или земјата селска	Бону куб'и
1	Гевгелија (пазар)	мак' и турци	селска	300
2	Валандово (пазар)	>	>	300
3	Муй	>	чифлик	30
4	Лавата	>	>	30
5	Грдите	>	>	60
6	Мадетково	>	>	20
7	Мравци	>	селска	60
8	Удово	>	чифлик	10
9	Давидово	>	>	10
10	Градец	>	>	20
11	Клисурा	>	>	20
12	Петрово	>	селска	30
13	Смоквица	>	>	100
14	Габрово	>	чифлик	20
15	Балусково	турци	селска	500
16	Сермений	македонци	>	60
17	Бонциво	власи	>	60
18	Ума	>	>	30
19	Куна	>	>	30
20	Лубница	>	>	250
21	Ошина	>	>	100
22	Берисавци	>	?	20
23	Мачиково	мак' и турци	селска	200
24	Стојково	>	>	200
25	Богданци	>	>	200
26	Орбовица	>	>	50 + 50
27	Карасуде	>	>	35 + 35

V. Кукушка Кааза (от Кукуш надолу):

1	Букуш, град	мак' и турци	селска	2000
2	Алчак-Клисе	>	чифлик	20
3	Карджа-Бада	?	?	30
4	Албэр-К'ой	мак' и турци	?	40 + 20
5	Салмациво	македонци	?	20
6	Іаждиларе	мак' и турци	?	70
7	Іола-Бас.	?	?	10
8	Алб-Джалар	?	?	20

Народни песни.

I.

Банут-Крал'ут.

.Тијал личе, веле, Цара-Сулимана,
Да са берат, веле, турци и каура
Ем проклети чифута и безверни, гиди, гупци :
Гулем миджлиш ќи да се права*.
Шо се субрале турци, каура
Ем проклети чифута и безверни гиди, гупци.
Тогај што му веле Цара-Сулимана :
.Абре миджлишни, сата вери,
Арно шо се субрата тува !
Іазе сакам идно јунак да се људбере,
Идно јунак да се људбере љут вазе ;
Јон да гу фате на Бано-Кралут
И да гу дунесе приј мене ;
Јон ќи дубнје гулем бакшиш, три града :
Идно град ќи бида града Софја !
А другут грат ќи бида града Сулуна !
Іа другут грат ќи бида града Стамбола :
Мојта столнина ќи му а дадам на него !*
И тогај, братко, тија миджлишниите,
Ка му риче за Бано,
Си І прилапале нијини бради,
Ем му рекле на Цара-Сулимана :
.Немиш рудено такво јунак љув твојта држава,
Што да гу фата на Бану, да гу дунеса прит тебе,
Оти Бано-Кралут на лути змији му плуја ув устата.
Не љутки јунак да сайдиса".
Тогај Цара-Сулимана се љуплашил,
Јоти му рекле : „нема рудено такво јунак љув твојта
држава !"

Тогај, братко, идно Турче-Босналиче,
Јутдека било затворену ув апсаната,
И тогај тоја Турче-Босналиче
Се развикал јутдека бил ув зандана,
Се развикал на апсанџија :
.Оди да му речиши на Цара-Сулимана,

Нека ми гу башладиса мојото кабаат,
Да одам, да му гу фатам Бано,
Да му гу дунесам прид него,
Да му се пуклона, като млада нивеста,
Да му се пуклона прид него!*

И тогај Цара-Сулимана шо се развикува:
„Извадејте гу тоја љунак да гу видам!“
Ка гу извадија прид него,
Шо му веле Цара-Сулимана на Турче-Босналијче:
„Абре Турче, веле, Босналијче!
Іас ќе ти дадам три града бакшиш на тебе,
Ти да ѝ пувелиш:
Идното грат ќи биле града Софia,
Іа другут грат ќи да биле града Стамбoла,
Іа другут грат ќи да биле града Сулуна!“
Тогај му веле Турче-Босналијче:
„Варал цару, веле, нашу Гуспударо!
Несам дустојно Јас да ти седнам на твојата стулница,
Туку Јазе сакам да ми гу башладисиш мојту кабаат.
Јас да одам да гу фатам Бано,
Да гу дунесам прит тебе,
Кату млада нивеста да ти се пуклоне!“
И тогај му веле Цара-Сулимана:
Хайди оди, веле, Турче-Босналијче,
Да ми гу дунесиши, веле, Бано прид мене!“
Тогај му веле Турче-Босналијче:
„Варал, веле, Цара-Сулимана, нашо Гуспударо!
Јазе сакам оште идна лакрида на да речам;
Јазе сакам тримина љунака, кату мене, да са људберат
Кога ќи ќинисиме да ојме накъда Бановата држава,
Три дена и три ноќи пат да одиме.
Пат да не шардисат;
Три дена три ноќи да јадат да пијат,
Да не се љупијат, ем да не се љупијат!“
— „Варал Турче-Босналијче, људека ќи знајам
Јазе да ти најдам љубите тримина љунака,
Љуацди кату тебе?
Јазе толку аскер имам долу;
Слези се да си људбериш тримина љунака, кату тебе!“
И тогај, братку, шо се слизе Турче-Босналијче,

Шо си юдбра тримина юнака,
Кату негу утскору путурчени.
И пак му оде на Цара-Султана и му веле:
„Варал царо, веле, нашо гуспударо!
Оша идна лакардия имам да ти речэм на тебе;
Ти да ми наидиш читири коіна,
Помалца да ходат, повечче да летат!“
Тогай му веле Цара-Султана:
„Абре Турче-Босналиче, утдека знаіам іаэе да наідам?
Имам іаэе долу толкы тавли коіна;
Слези да си юдбериш читири коіна,
Помалце да одат, повичке да летат.
И тогай Турче-Босналиче,
Шо се слизело долу на тавлите,
Да си юдбрало читири коіна,
Помалце да одат, повичке да летат.
И пак му оде Турче-Босналиче на Цара-Султана:
„Царо, веле, нашо гуспударо!
Ошо идна лакардия имам да ти речам;
Ти да ми искроінш идна руба калу́герцка,
К'и се примениме, да се чиниме млади калу́герчиіна,
И ки ни зевиш идно синджир ут сидумдеснт оки
И идно топуз ут сидумдеснт оки,
Идно куприних гайтан ки низевиш, царо, нашо гуспударо!“
Царска рдка длга:
Дур да рече, тиа шеіва іувтасале.
И така, кінисаіе оки да юдат
Накада Бановата држава;
Ка утидиа на Бановата порта,
Фатнія сл да се вртат, да се сухат,
Не можат да флезат.
Тогай, братко, веле, шо станала
Бановица дос-нневеста,
На вишни диваіне се качила,
Шедба да се шета.
Шо си пулe надвур ут портата,
Идни калу́герчиіна тамо слда се вртат.
Тогай се развикала Бановица дос-нневеста:
„Абре Бано, Бано-Краю!
Арам да ти бида лута раінія, шо іа пніиш,

И руно благо вино!
Шо не испаћаш дунадвур да видиш,
Шо вија људа на маште порти, шо се вртат?
Като не ми се пулат толку арии!**
И тогај скукна Банут-Крајут:
Шо си грабна тешук тупус ут сидумдесит оки,
Да испадна ду портите:
Ка испадна ут вратта надвур,
Сака да мана, да і пугубе:
И тоја Турче-Босналиче,
Душманут, ногу риджажија,
Фати да му са пукнуна, падни-стапи, прид ногу:
Рака і кулено му бакнува:
„Аман Бано, веле, Краљо,
Да не маниш, веле, назе да ни погубиш;
Ти са мојам, веле, Бано:
Нија дујдеме, веле, пут твоите крија да се скријеме:
Нија кога бема млади калуѓерчија,
На пуста војска су сила на зб;
Да дујдеме сега пут твоите крија,
Нија да се скријеме! *
И тогај му веле Бано-Крајут:
„Аде млади калуѓерчије,
Ако сте дујдени за арно,
Свети Јован арно да ви дала!
Ако сте дујдени за лошо,
Па свети Јован пишин на вас дапумага, па напкум на мен!**
И тогај, братко, је зе увијтра,
Сиднаа на љадејна, на писејне.
Ка сиднале на љадејне и писејне,
Три дена и три ноќи љадат пијат.
Ниту са упиват, ниту заспуват.
На трита дена и трита ноќи
Шо гу нападнала тешка дремка на Бано-Крајут.
Ка гу навалила тешка дремка,
Што му веља на тија млади калуѓерчија:
„Варал калуѓерчија, јас ќи одам на вишни дивајна,
На вишни дивајна малца ќи заспам;
Малца ка ќи приспијам,
К'и љадиме, ќи пніјиме, дудека ќи живиме.

И тогаі Турче-Босналиіче,
Душманут, ногу риджаджніа,
Фати, падни—стани прид Бано :
Ем му веле Турче-Босналиіче :
„Вараі Бано, веле, нашо крало !
Ти се молам, веле, да не станиш уттува.
Зара ако нé уставиш, ки се изгубиме ув твоіата држава;
Туку легни тува краі назика,
Малице нешто да преспіїши,
Пак ииie ки те скорниме !“
И тогаі му веле Бано-Крајут :
„Ха!, да дада Господ и свети Іуван,
Понапріт на вас да пумага, па напкум на мен !“
И лигна, заспа.
Тогаі Турче-Босналиіче, душманут,
Извади дробен синджир ут сидумдесит оки,
Му а курдиса алка на вратут.
И тогаі, братко, извади купринин гайтан,
И му врдза за мрамуровикуту дирек,
И тогаі му удри идна тешка клоша :
И скокна Бано на юначки нозк,
Фати да тегле на пусти бели раци.
Купринен гайтан да скине,
„Тегли, тегли, веле,—купринен гайтан
Ув коски флева, не се скинува !“
И тогаі веле на тиа млади калуѓерчиіна :
„Аде млади калуѓерчиіна,
Свити Іуван пишин на вас да пумага
Па напкум на мене !
Аде нусеите ме, хаде ки ма ноісте !“
И канисале да идат накада Стамбola града :
Помалца ходат, повичке пудлитнуват.
И ка уфтасале на града Стамбola,
Ка наблизиле, песна си запијал :
„Не се радум сус Бано, шо гу иссам,
Туку се радум сус Бановата држава.
Оти јас ки седнам на неia !“
И се качиле на вишни диваіне.
Шо гу сиднале Бано прит Цара-Сулимана.
Тогаі му веле Цара-Сулимана :

. Варай Бано, веле, идна лакрдиа
Ніжа тебе да те упитам :

Кога бехма на пуста воіске со тебе,

Тамо имаше иден юнак,

Сива коіна имаше, ув сиву убличено,

То сакам да ми гу кажиш, коі беше ?

Мошна ѹ тепаше. Іузбашніте !

Тогай му веле Банут-Крајут :

. Варай Царо-Солимано,

Прит тебе седам, веле, страут ти гу немам !

Как ма питаш, така Ѹти кажам :

То шо мошна ѹ ловише на Іузбашніте,

Toia беше Дуічин-гуспудар ут града Сулуна ! *

Пак му риче Цара-Сулимана на Бано :

. Абре Бано, веле, Бано-Крајо !

Іасе Ѹти те упитам, ошо идно Ѹти та упитам :

Идно имаше ув бело убличено,

Мошне ѹ тепаше на бимбашніте ;

Коі Ѹти да бише тоia ? *

. Варай Царо, Царо-Сулимано !

Прит тебе седам, страут ти гу немам ;

Как ма питаш, така Ѹти ти кажам !

То, шо мошна ѹ тапаше на бимбашніте,

Toia беше Марко-дилиа ут Прилила града ! *

И тогай пак му веле Цара-Сулимана :

. Абре Бано, веле, Бано-Крајо !

Оште идно има да те упитам ;

Идно имаше, веле, ув црио убличену.

Црина коіна вілайше,

Мошна ѹ тепаше на царувито :

Коі беше тоia ? *

. Варай Царо, веле, Цара-Сулимана !

Как ма питаш, іасе Ѹти ти кажам :

То, шо бише ув црио убличено,

Црина коіна вілайше,

Мошна ѹ тепаше на царувито ;

Toia беше Бано, шо седа прит тебе !

Мошна ѹ тепаше царувито ! *

И напкум па гу упита оша идна лакрдиа :

. Абре Бано, веле, Бано-Крајо !

Кога бехме, веле, на та пуста војске.
Іазе имах тамо идно дете;
Ка гу фати, веле, ти, сакам да ми кажиш, шо гу чини?—
Тогаі му веле Бано:
„Прит тебе седам, веле, страут ти гу немам;
Іазе твоіто лета, ка гу фатих,
Гу сичех на дванацет парчіна,
Гу дадех на дванацет хрта, да гу јадат!—
Налкум пак му риче Цара-Сулимана на Бано:
И тогаі му веле: „Абре Бано, веле,
Іаз да не се скрих пуд идно камилцко самар.
Да ме фатише ти, шо Ѳи ми чинише?—
— „Абре царо, веле, ништо не ти чінхи на теб',
К'и те сечих на дванацет парчіне,
К'и те кладих на дванацет раскрсници,
На теб' да те пужалиа, на мей да ма пуфалиа!—
И тогаі му веле Цара-Сулимана:
„Трагнати гу, веле, воа душман уттува,
И нусеіти гу на рамни чайре,
Закупаіти гу ду мишкі,
Сичеіти му а главата на него,
Сичеіти гу на дванацет парчіна,
Кладеіти гу на дванацет раскрсници;
Негу да гу пужаіат, на Турче-Босналиче да гу пуфаіат!—
И така, братко, уттан ка гу извадиа,
Гу нусиа право долу, на рамни чаїира,
Гу закупаіа дури ду мишките.
И така, братко, се набра там коі знаіа колку аскер,
И зафатиа да маат на негу,
Да му сечат главата.
„Ка фатиа да маат, веле,
На сата сабіите му се кршат,
Неговата глава на паѓа!“
И тогаі се насминал он пуд мустаки:
„Алде, арам да ви биде лебут, шо гу јаіте на царут!
Идна глава, веле, дүде,
Не моіжте да ја загубите;
Туку кабаат немате!
Молата маіка, душманка, кабаат има:
Маіниа ми има чинето,

Чужда сабіа мей да не ма фата!
Туку идно да се утбере,
Он да ходе, моїта сабіа да зева,
Да ми а сечите моїта глава,
И іас да се уткинам и вніа!
И тогай Турче-Босналиче, душмануг,
Па віана коїна пеливана.
Ка віана Турче-Босналиче,
Утида он да зева сабіа кулаклия;
Ка утида тамо на бандувите дроре,
Шо му веле на бановица, дос-нівеста:
„Вара! бановище, веле, дос-нівесто!
Дай сабіа кулаклия на Бано,
Дай и коїна карамана,
К'и му ї носам на Бано-Крало,
Оти гу кладеіа негу на илна држава, он да пувеѓа!-
И тогай му веле бановица, дос-нівеста:
„Нá ти сабіа кулаклия, нá ти коїна карамана:
Іазе знаіам сега, кдда негу ёкі гу кладат:
Туку аіде сега носи му ї вніа,
Па іела напкум да се кирдосаме!“
И тогай тоіа Турче-Босналиче
Гу віана бановото коїна-карамана;
Уддека утида уф три дена нанака,
Уф три саата уфтаса навака!
Ка дуіде таму Турче-Босналиче на Бано,
Фатія сега да се м'ячат да іутворат сабіата.
Сата се передніа, не можаа да іутворат сабіа-кулаклия!
И тогай Бано пах се насмія пуд мустаїи:
„Шо му веле, вараї, веле,
Толку шо сте (се) набрале тыва,
Арам ди му гу Іаіте лебут на царут!
Идна сабіа, веле, не моїк'те да іутворите.
И кога, братко, шо му веле,
Немите кабаат вніе, маїка кабаат има:
Маїна му има чинету на моїта сабіа,
Чужду чүвек дз не іа утвора!
Туку пуштейти ми левата рдка,
Да а фатам малца, да се утворе,
Да ми а сечите главата,

И јас да се уткинам и вије да се уткините!“
„И тије, веле, му а пуштила левата рука,
Па он ливичар да бида.“
И така, ка а фати та сабја-кулаклија,
Оште фокаки се, се утворила.
Ка скучна на џуначки нози, да рипна,
Иднаш ка мана, на двета пата
Сабјата нима да се наплна!
И тогај, братко, тоја Турче-Босналијче ногу пихасузајо
Кога му се фрли врасе бановата којна,
Да спрјесна да бега накад Цара-Сулимана!
И тогај, ка му се развика Бано
На неговата којна-карамана;
И тогај којна-карамана се врина:
Не бега чанака, туку бега накада негу:
И тогај му нуси Турче-Босналијче пријд Бано!
Ка гу фати на Турче-Босналијче,
Да гу удри уд земин,
Три стажни ув земин се закупало!
И така, му (се) шутна Бано врасе којнут.
И ка гу сврте којнут,
Да му утиде прит Цара-Сулимана:
И Цара-Сулимана фати пријд негу
Рака и кулену да бакнува.
„Аман, Бано, веле, јас чиних, ти ним чини:
Колку земја сакаш, ошта да ти дадам:
Туку ти се молам, ним ме кайдиси!“
Тогај му зеле Бано:
„Аиде пак да те уставам,
Ниту земја ти сакам, ниту теб' те сакам!“
Туку јазе слда идно сакам:
Дур да си одам на местото,
Ти на мен да ми плаќиш!“
И ка ќинисал да си ода,
Три недели време пуминало, дури да си ода.

Уд мен песна, уд Гостјут здрава.

От Пазарцко.

Записал *Х. Мисирков*.

II.

Дали се чуло и разбрало!
 От каешчо санце угреза,
 До каешчо санце заидува!
 Санце угрева на исток;
 Санце заидува на запад,
 На таја висока планина,
 На таја широка рудина,
 На таја трева зелена,
 На таја вада студена!
 Таму има студен кладенец,
 И честна трпеза ставена,
 За трпеза седи Свети Илија,
 До него седи Свети Јован,
 До Свети Јована—сестра Марија,
 В ръце го држи Ристоса.

Паднал сини облаци;
 Загриме небо, затрешчи.
 Силен грат падна од небъ.
 Писна Марија да плачи:
 „О леле, Боже, до Брга!
 Што је ова чудо од Бога,
 Ристоса ќе ми го земат!”
 Одговори Свети Јован:
 „Не плачи, Марије, не тужи,
 Ако ти го земат Ристоса,
 Той ќе ти се занат научи,
 Таму да прави мостови,
 За грешни йуѓе да врваг,
 Во пал Божија да одат!”

III.

„Три дни се готвиш да одиш,
 Да одиш туѓа туѓина,
 И мене не ми казуваш,
 При кого је ме оставилш!
 Ел' при твојо татко и мојо,
 Ел' при твоја мајка и моја,
 Излези надвор до двора,
 Погледај горе на небо,
 Да видиш небо без звезди;
 Така сум јаска без тебе!
 Погледај поле широко:
 Како је поле без трева,
 Така сум јаска без тебе!
 Погледај горе ридови,
 Па види јагне без мајка:
 Како јагне блеј без мајка,
 Така ќе блејам јаска по тебе!“
 — Е, моја млада несестро!
 Нз заброват такви заброви,
 И не ми кревај јадови!
 Јас ќе ти купа три билбила;

Кога ќе сама вечераш;
 И ќе помислиш за мене;
 Билбило ќе ти запева:
 И мерако ќе ти помини!
 Кога ќе сама легнувш,
 И ќе помислиш за мене,
 Друго билбило ќе ти запева:
 Мерако ќе ти помини!
 Кога ќе сама стануваш,
 И ќе помислиш за мене,
 Трето билбило ќе ти запева:
 Мерако ќе ти помини!“
 „— Де ѡиди, лудо и младо!
 Што заборваш такви заброви?
 Кога ќе доидиш в туѓина,
 И ќе помислиш за мене,
 Кога ќе само легнувш,
 Земи си камен до тебе:
 Ако ти мерак от камен помини
 И мене ќе ми од билбила помини!“

Село Буково
 (Битолско).

Литексел Ф. Жикотев.

Современ живот.

I. Македонија.

Во Македонија летово, што помина, биде, во еравнештво со поминатите лета, по спокојно. Тоа се објаснуват со многи причини. Коиш сет тие, лесно се објаснуват. Најпрво, народот има во економскиот однос сопствено распашти, па затоа тој не можит повеќе да поддржуваат со пари никакви големи востанија. Друго, народот изгуби спекоја вера во можностата да се достигнат со востаниште тајцел, за достигањето на која тој досега пренесел толку жртви и страдања. Треќо, положајето на народот македонски и сега не има за западување, како што не бил тој и досега, но сега имат малечка разлика во еравнештво со прогешниото: сега имат во Македонија и други офицери, рисцијанци — европејци, и цивилни агенти на Хиами-наша; това има мало во еравнештво со тоа, што се очекуваше до востаништето од 1903 година, но това има многу во еравнештво со то, што беше до водедувањето на Міурцигациите реформи. Четврто и најглавно, летово, како и за време од спршивувањето на востаништето од 1903 година и досега, во Македонија царуваат меѓурисцијанцика вооружена борба водена по иницијативата и на материјални стратешти на националните пропаганди. При тоа таја меѓурисцијанцика борба во жестокоста ѝ помина свите жестокости правени от турците над рисциите, па коиш рисциите се опират, барајќи од Јевропа помош, како по слаби, против по силните притеснители — турците. Меѓурисцијанциката борба во Македонија, не само го ослабуваат македонскиот народ и му го твит гибел, не само прави невозможна борба со културни стратешти за равноправност на свите народности во Македонија, ами та покажуваат, оти рисциите сет не помалце груби от турците; оти тие сет не проговориши, во жестоки от турците и оти, ако тие добијат власт во руце, ќе си тријет сопствената једини со други и не турците.

Ќе се надејаме, оти разинките на националното замисленије на македонскиот народ ќе ја изправят дејността на пропагандите беспочвени и со тоја ќе се купије крај на зверствата, што ѝ принат над чарашите сопствените орденија на тие пропаганди.

II. Словенетвото.

Русия.

Во Русия стапаат два важни событја, кои не ќе за-
дочнат да се отразат на развивајното и усилувајното на
рускиот народ, то се: 1, дарувајното от Царот на рус-
киот народ конституција, по која ќе имат народни из-
бравници, преко кои рускиот цар ќе ѝ изслушуват нуж-
дите на својот народ, и 2, свршувајното на војната со
Јапонија и заклучувајното на руско-јапонцките мирни дого-
вор во град Портсмут, Северио-Американските Сојединени
Држави. Портсмутскиот договор јест убаво стртеше во Ру-
сија, зашто со него се свршуват првопролитната долгогодишна
времена борба и рускиот народ тако ќе се приемат за
мирниот тријад—једенио залог на преуспевајното наслеека ој народ.
Но тој договор имаат особен значај, како покажувач на си-
лата на Русија. Оваа држава започати једна војна, против
волата евоја, со једна држава од околу 15000 километра да-
лека од Европејска Русија. Јапонија со години се готвила
за војната, беше блиску од бојното поле и имаше мор-
ничи пат за праќање војска, амуниција и провиант, а
Русија, осем што беше на 12000 километра далеку од
бојното поле, осем што не беше приготвена за војна, тре-
беше евтина своја војска и вооружејќи и провиант да ѝ
прикажат во Манджурија по једен железен пат. Се раз-
бираат, оти свите шансови за успес беса и на суши и на
море на етранци на јапонците. И вистина јапонците во света
војна одржаје цел ред војени успеи. Но Портсмутскиот
мир покажуваше, оти при све тоа Русија си оставаше голема
и силна војска држава, која ишкоти пат нема да допушти
мир, несогласен со вејното величие и вејната државна
чест. И па вистина по Портсмутскиот мир јапонците зе-
дове од русите само јужниот дел от Сахалин, којично пред
25 години беше бил јапонски. Но Русија не даде ишто
једна парва контрибуција! Со Портсмутскиот мир требит
да останеше доволно заједно со рускиот народ и свето сло-
венетво, зашто тој сочуваше честа и достојанството на Русија,
таку драгоценни за свето слојенетво.